

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 ГОДИНА
И ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ

НА

ТЕАЛ АД ТЕТОВО

СОДРЖИНА:

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за сеопфатна добивка 2024 година

Извештај за финансиската состојба
на ден 31.Декември 2024 година

Извештај за паричните текови за 2024 година

Извештај за промените на главнината за 2024 година

Белешки кон финансиските извештаи

Годишна сметка за 2024 година

Годишен извештај за работењето за 2024 година

Тетово, Мај 2025 година



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ТЕАЛ АД ТЕТОВО

Извештај за финансиските извештаи

На Ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабриката ТЕАЛ - Тетово, кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ТЕАЛ АД ТЕТОВО - продолжение

Мислење

Според наше мислење финансиските извештаи ја презентираат објективно од сите материјални аспекти финансиската состојба на АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабрики ТЕАЛ - Тетово, заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање

Како што е обелоденето во белешка 3.18 од финансиските извештаи, финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото за 2024 година оствари загуба во износ од 15.139 илјади денари и има пренесени загуби во износ од 30.608 илјади денари, при што оствари и негативен паричен тек од деловни активности.

Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и рекласификациите на евидентираните износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

Нашето мислење не е модификувано во однос на горенаведеното прашање

Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабрики ТЕАЛ - Тетово за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Тетово 16.05.2025

Овластен ревизор
Трифуноска Наташа



БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово
Управител Ненад Апостоловски

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 ГОДИНА

НА

**АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и
фабрикати “ТЕАЛ” - Тетово**

СОДРЖИНА:

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за сеопфатна добивка за 2024 година

Извештај за финансиската состојба
на ден 31 декември 2024 година

Извештај за паричните текови за 2024 година

Извештај за промените на главнината за 2024 година


Белешки кон финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ
за годината што завршува на 31 декември 2024 и 2023 (во 000 денари)


Позиција	Белешка	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба	4	202.680	176.577
Останати оперативни приходи (добивка)	5	28	25
Промени на залихите на готови производи и производството во тек		8.434	(31.037)
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	154.731	107.597
Набавна вредност на стоки и материјали	8	21.724	10.322
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	6.157	4.814
Трошоци за депрецијација и амортизација	11	7.048	7.504
Вредносно усогласување	13	-	8.805
Нематеријални трошоци од работењето	12	8.109	8.105
Останати трошоци од работењето од редовни активности	14	10.854	1.089
Плати и надомести	10	17.859	18.068
Добивка/загуба од оперативно работење		(15.340)	(20.739)
Финансиски приходи	6	5.145	6.137
Финансиски расходи	15	4.945	6.125
Добивка/загуба пред оданочување		(15.139)	(20.727)
Данок од добивка		-	-
Добивка/загуба за годината		(15.139)	(20.727)
Број на акции:		58.334	58.334
Заработка (загуба) по акција (во парични единици)	16	(260)	(355)

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на директори на друштвото на 03.03.2025 година.

Извршен директор




Сметководител



Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.


**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ
на 31 декември 2024 и 2023 (во 000 денари)**

Позиција	Белешка	Тековна година	Претходна година
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		156.948	173.428
Нематеријални средства	17	59	30
Материјални средства	18	156.890	173.398
Тековни средства		59.176	51.704
Залихи	19	27.080	15.820
Побарувања за аванси во земјата	20	235	90
Парични средства и еквиваленти на парични средства	21	8.185	17.495
Побарувања од купувачи	22	12.700	14.979
Побарувања од државата и други институции	23	10.976	3.320
ВКУПНА АКТИВА		216.124	225.132
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви		204.849	219.988
Запишан основен капитал	24	182.517	182.517
Ревалоризациона резерва	Пк	53.491	53.491
Резерви	Пк	14.587	14.587
Акумулирана добивка/загуба	Пк	(30.608)	(9.881)
Добивка (загуба) за финансиската година	Бу	(15.139)	(20.727)
Тековни обврски		11.276	5.144
Обврски спрема добавувачи	25	9.281	3.150
Обврски за аванси депозити и кауции	26	-	9
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	27	480	469
Обврски према вработените	28	937	938
Останати краткорочни обврски и останати резервирања	29	578	578
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		216.124	225.132

Извршен директор




Сметководител



Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.


ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
за годината која завршува на 31 декември 2024 и 2023 (во 000 денари)

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	(26.086)	10.036
Нето добивка/загуба после оданочување	(15.139)	(20.727)
Амортизација	7.048	7.504
Амортизација на продадени материјални средства	(7.345)	-
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	(11.261)	30.276
Побарувања од купувачи	2.280	(3.172)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(146)	340
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	(7.656)	1.938
АВР	-	42
Обврски спрема добавувачи	6.131	(2.682)
Обврски за аванси, депозити и кауции	(9)	(3.371)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	11	(28)
Обврски кон вработените	(1)	(69)
ПВР	-	(16)
Готовински текови од инвестициони активности	16.776	-
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(460)	-
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства	17.237	-
Готовински текови од финансиски активности	-	-
Зголемување/намалување на паричните средства	(9.310)	10.036
Парични средства на почеток на годината	17.495	7.459
Парични средства на крајот на годината	8.185	17.495

Извршен директор




Сметководител



Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Извештај за промена на главнината на 31 декември 2024 (во 000 денари)

Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/загуба	Добивка/загуба за годината	Резерви	Ревалоризирана вредност	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2024	182.517	(9.881)	(20.727)	14.587	53.491	219.988
Промена на сметководствени политики						
Повторно утврдено салдо	182.517	(9.881)	(20.727)	14.587	53.491	219.988
Промени на капиталот за 2024						
Вкупна сеопфатна добивка за годината			(15.139)			(15.139)
Трансфер/пренос на задржана добивка		(20.727)	20.727	-		-
Состојба на 31 Декември 2024	182.517	(30.608)	(15.139)	14.587	53.491	204.849
Состојба на 1 јануари 2023	182.517	4.992	(14.874)	14.587	53.491	240.714
Промена на сметководствени политики						
Повторно утврдено салдо	182.517	4.992	(14.874)	14.587	53.491	240.714
Промени на капиталот за 2023						
Вкупна сеопфатна добивка за годината			(20.727)			(20.727)
Трансфер/пренос на задржана добивка		(14.874)	14.874	-		-
Состојба на 31 Декември 2023	182.517	(9.881)	(20.727)	14.587	53.491	219.988

Извршен директор




Сметководител



Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив

АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабриката ТЕАЛ Тетово со скратен назив ТЕАЛ АД Тетово е акционерско друштво, основано на 17.02.2006 година со единствен матичен број (ЕМБС) 4082044.

Дејност:

Основна дејност на Друштвото е 25.400 – Ковање и обликување метал и металургија на прав

Седиште:

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул. Браќа Миладинови ББ во Тетово

Бројот на вработени на 31.12.2024 година изнесува 27 (2023:31).

Основачи и одговорност:

Основачи на друштвото се акционери согласно акционерска книга на друштвото со следната структура:

Назив на емисијата: ТЕАЛ ТЕТОВО ОБИЧНИ	Според Акционерска книга од Централен Депозитар за хартии од Вредност на 31.12.2024
Издавач:	АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИУМСКИ ПОЛУФАБРИКАТИ И ФАБРИКАТИ ТЕАЛ ТЕТОВО
Вид	Обични акции
Номинална вредност по ХВ:	51.13 ЕУР
Вкупен број на ХВ:	58.334
Вкупен номинален капитал:	2.982.617,42 ЕУР
Број на гласови:	58.334
Состојба:	Активен
Број на иматели	208

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лица овластени за застапување се Чорбаџиев Васил и Сотир Чорбаџиев – извршни директори без ограничување, додека неизвршни членови на Одборот на директори се Слободан Ивановиќ и Мичо Кулибанов.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основа за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 5 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на територијата на Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи на друштвото се поединечни.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија, и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата, односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2023 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезбедување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и оценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат износите од ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќањето на стоки, трговските попусти и количинските рабати.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите приходите може веродостојно да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Ентитетот ги капитализира трошоците за позајмување кои можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува, како дел од набавната вредност на тоа средство. Овие трошоци се капитализираат како дел од набавната вредност на одредено средство кога е веројатно дека тие ќе резултираат во идни економски користи за ентитетот и дека таквите трошоци ќе можат веродостојно да се измерат.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2024 и 2023 година се како што следува:

	2024	2023
EUR	61.4950	61.4950
USD	58,8807	55.6516
GBP	74,1350	70.7612

3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на

релевантните законски прописи во Република Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2023: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3.3. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.4. Нематеријални и материјални вложувања

3.4.1. Недвижности постројки и опрема

3.4.1.1. Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредува сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.4.1.2. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2024 година во однос на 2023 година се следните:

	2024	2023	2024	2023
Недвижности	2.5-10 %	2.5-10 %	10-40 години	10-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Транспортни средства	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

3.4.2. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2024 година изнесува 25% годишно (2023: 25% годишно).

3.4.3. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.5. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.6. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за испорака и монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.7. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

Ситниот инвентар во употреба се амортизира по стапка од 10% годишно.

3.8. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка

на Република Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансисрање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.12. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законските резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.13. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.15. Резервации и неизвесности

(1) Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

(2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици

3.16.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен.

б) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење. Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.16.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

3.16.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на финансиските извештаи, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2024 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

3.16.5. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува

оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.17. Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет.

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото за 2024 година оствари загуба во износ од 15.139 илјади денари и има пренесени загуби во износ од 30.608 илјади денари, при што оствари и негативен паричен тек од деловни активности.

Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и рекласификациите на евидентираниите износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

3.19. Финансиски инструменти

3.19.1. Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е следната:

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски по кредити	0	0
Пари и парични еквиваленти	8.185	17.495
Нето обврски (пари)	-8.185	-17.495
Вкупен капитал	204.849	219.988
% на задолженост	0%	0%

3.19.2.Ризик од девизна валута

	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	5.661	4.593	3.511	188
УСД			-	-
ГБП			-	-
	5.661	4.593	3.511	188

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува обврските кон добавувачи од странство и обврски за камати, депозити и кауции од странство, како и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	(351)	(19)	351	19
УСД				
ГБП				
Нето Ефект	(351)	(19)	351	19

3.19.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2024 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	12.935		12.935
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2023 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	15.069		15.069
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

3.19.4 Ризик од промена на каматите

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштво или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
- Парични средства	8.185	17.495
- Побарувања од купувачи	12.935	15.069
- Дадени заеми	0	0
- Останати побарувања	10.976	3.320
- Вложувања		
	32.096	35.884
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
- Обврски кон добавувачи	9.281	3.159
- Останати тековни обврски	1.995	1.985
	11.276	5.144

3.19.5. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	8.185				8.185
Купувачи		12.935			12.935
Останати побарувања			10.976		10.976
Дадени позајмици			-		-
Вложувања					-
	8.185	12.935	10.976	-	32.096
Добавувачи		9.281			9.281
Кредити			-		-
Останати обврски			1.995		1.995
	-	9.281	1.995	-	11.276

Други објаснувачки белешки

Овие белешки се изразени во 000 денари освен ако не е поинаку наведено

ПРИХОДИ

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	78.893	69.484
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	511	275
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во странство	94.327	91.342
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	19.016	14.976
Приходи од продажба на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење	9.903	-
Приходи од наемнини	31	500
ВКУПНО	202.680	176.577

5. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	9	14
Останати приходи од работењето	19	11
ВКУПНО	28	25

6. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	124	95
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	5.021	6.042
ВКУПНО	5.145	6.137

РАСХОДИ

7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	142.897	98.670
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	28	36
Трошоци за енергија (за производство)	10.969	8.071
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	245	261
Трошоци за амбалажа	341	322
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	252	236
ВКУПНО	154.731	107.597

8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	12.239	-
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	9.485	10.322
ВКУПНО	21.724	10.322

9. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	1.092	857
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	124	116
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	1.785	1.043
Услуги за одржување и заштита	2.215	1.892
Наем - лизинг	1	-
Комунални услуги	422	488
Останати услуги	518	417
ВКУПНО	6.157	4.814

10. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	17.004	17.167
Останати трошоци за вработените	854	884
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	-	18
ВКУПНО	17.859	18.068

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Трошоци за амортизација (за производство)	7.048	7.504
ВКУПНО	7.048	7.504

12.ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци		18
Трошоци за репрезентација	67	69
Трошоци за осигурување	46	58
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	226	160
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	635	588
Останати трошоци на работењето	7.134	7.231
ВКУПНО	8.109	8.123

13.ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	-	8.805
ВКУПНО	-	8.805

14.ОСТАНАТИ РАСХОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства	9.892	-
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	102	22
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	707	1.067
Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	153	-
ВКУПНО	10.854	1.089

15.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	1	2
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	4.944	6.123
ВКУПНО	4.945	6.125

16. Заработувачка по акција

Основна заработувачка по акција	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции		
Нето добивка за годината	(15.139)	(20.727)
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	(15.139)	(20.727)
	2024	2023
Пондериран просечен број на обичните акции		
Издадени обични акции на 1 јануари	58,334	58,334
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	58,334	58,334
Основна заработувачка по акција (во МКД)	(260)	(255)

ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА**17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

ОПИС	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		,
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	885	885
Зголемување	44	44
Намалување		0
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	929	929
Исправка на вредноста		
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	855	855
Амортизација	15	15
Намалување		0
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	870	870
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (тековна година)	59	59
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (тековна година)	30	30
Набавна вредност		,
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)	885	885
Зголемување		0
Намалување		0
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	885	885
Исправка на вредноста		
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)	846	846
Амортизација	9	9
Намалување		0
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	855	855
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (претходна година)	30	30
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (претходна година)	39	39

18. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Транспортни средства	Останати материјални средства	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност							
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	96.197	236.942	148.255	2.754	63	1.400	485.610
Зголемување			417				417
Намалување		17.237					17.237
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	96.197	219.705	148.671	2.754	63	1.400	468.790
Исправка на вредноста							
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	-	166.726	142.733	2.754	-	-	312.212
Амортизација		4.642	2.391				7.033
Намалување		7.345					7.345
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	-	164.024	145.123	2.754	-	-	311.901
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (тековна година)	96.197	55.681	3.548	-	63	1.400	156.890
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (тековна година)	96.197	70.216	5.522	-	63	1.400	173.398
Набавна вредност							
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)	96.197	236.942	148.255	2.754	63	1.400	485.610
Зголемување							-
Намалување							-
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	96.197	236.942	148.255	2.754	63	1.400	485.610
Исправка на вредноста							
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)		161.667	140.297	2.754			304.718
Амортизација		5.059	2.436	0			7.495
Намалување							-
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	-	166.726	142.733	2.754	-	-	312.212
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (претходна година)	96.197	70.216	5.522	-	63	1.400	173.398
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (претходна година)	96.197	75.275	7.958	0	63	1.400	180.893

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

ЗАЛИХИ

ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Сировини и материјали на залиха	10.382	7.944
ВКУПНО	10.382	7.944

ЗАЛИХА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Залиха на резервни делови	2.801	2.818
ВКУПНО	2.801	2.818

ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Ситен инвентар во употреба	28.914	28.271
Автогуми во употреба	186	170
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите	(27.164)	(26.912)
ВКУПНО	1.935	1.529

ПРОИЗВОДСТВО	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Залиха на полупроизводи	42	42
ВКУПНО	42	42

ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Производи на залиха	11.469	3.035
ВКУПНО	11.469	3.035

СТОКИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Стоки на залиха	451	451
ВКУПНО	451	451

19.СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ	27.080	15.820
----------------------------	---------------	---------------

АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

20.АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	86	68
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство	149	22
ВКУПНО	235	90

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА

21.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Парични средства на трансакциски сметки во денари	2.078	3.488
Парични средства во благајна	6	10
Девизни сметки	4.834	-
Депозити - парични еквиваленти	1.267	13.996
ВКУПНО	8.185	17.495

22.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	7.039	10.387
Побарувања од купувачи во странство	5.661	4.593
Спорни и сомнителни побарувања	11.805	11.805
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(11.805)	11.805
ВКУПНО	12.700	14.979

23.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ	во илјада денари	
	Тековна година	Тековна година
Данок на додадена вредност	10.714	3.059
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	262	262
ВКУПНО	10.976	3.320

24. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2024 Бр. на акции	2023 Бр. на акции	2024 ЕУР (000)	2023 ЕУР (000)
Обични акции	58.334	58.334	2.983	2.983
Вкупен број на акции	58.334	58.334	2.983	2.983

Номиналната вредност на една акција изнесува 51.13 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите кои носат право на глас со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година:

	2024	2023
RAKU GROSSHANDEL Germany	43.33%	43.33%
Васил Чорбаџиев Скопје	24.99%	24.99%
ТТК БАНКА АД Скопје	13.89%	13.89%

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

25. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема добавувачи во земјата	5.770	2.962
Обврски спрема добавувачи од странство	3.511	188
ВКУПНО	9.281	3.150

26. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	-	9
ВКУПНО	-	9

27. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	469	467
Обврски за персонален данок на доход	11	2
ВКУПНО	480	469

28. ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски за плата и надоместоци на плата	937	938
ВКУПНО	937	938

29. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски врз основа на учество во добивката	578	578
ВКУПНО	578	578

30. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ**СУДСКИ СПОРОВИ**

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

31. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2024 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.